

Европа си поигрува со националните чувства на македонскиот народ. Тврди дека не се меша во спорот меѓу Грција и Македонија околу уставното име на нашата држава, но подлегнувајќи на грчките притисоци, таа дистрибуира разни извештаи во кои Македонците се именувани под разни имиња, иако многу добро знае дека вистинското име за нашата држава и народ е Македонија и Македонци. Последниот скандал во кој бевме наречени "ФИРОМАКЕДОНЦИ" е уште една потврда за двојната европска политика кон нашата држава Република Македонија и потврда за тоа дека таа сè уште ја третира Грција како свое милениче. Па, случајно или не, подлегнува на грчките провокации и смислени сценарија за негација на македонското име и јазик. Затоа, логично е да го бараме одговорот на прашањето - зошто се греша само кога станува збор за Македонците и за нивниот јазик? Примери за тоа има безброј, но не и одговори.



Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Европа" ни приреди уште еден скандал со името на нашата држава. Имено, Европскиот парламент наместо Македонци, прифаќајќи ја студијата на Поткомитетот за човекови права во оваа институција, за правата на малцинствата на Западен Балкан, за кој ќе треба да се расправа идниот месец, нè нарече "ФИРОМАКЕДОНЦИ". Иа-



"ЕВРОПСКИОТ КОМИТЕТ ПОД ГРЧКИ ПРИТИСОК СЕ СОГЛАСИ, ДА СЕ СМЕНИ ПРВИЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ КАДЕ СЕКАДЕ СЕ УПОТРЕБУВАШЕ ТЕРМИНОТ МАКЕДОНСКИ ВО АКРОНИМОТ ФИРОМ", ИЗЈАВИ ШТЕФАН ВОЛФ, ШЕФ НА ЕКСПЕРТСКИОТ ТИМ КОЈ ГО ПОДГОТВУВАШЕ ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ПРАВАТА НА МАЛЦИНСТВОТА НА ЗАПАДЕН БАЛКАН, ЗА КОЈ ТРЕБА ДА РАСПРАВА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ

ко Брисел се обидува да се ограда од скандалозниот извештај, коментирајќи дека тој е подготвен од група независни експерти од универзитетите во Нотингем и Кембриџ, очигледно е како тоа ваквите пропусти намерно се пропуштаат во јавноста. А тоа е уште еден доказ за подлегнувањето на "европските господа" на грчките притисоци и уште еден доказ за двојните европски стандарди.

Македонското МНП реагираше до првиот човек на Европскиот парламент, Ханс Герт Потеринг, кој пред неколку месеци испрати официјално извинување до министерот Милошоски за мајскиот инцидент, кога во Резолуција на Европскиот парламент наместо Македонци се користеше називот "Славомакедонци". Тој ветил дека во иднина Европскиот парламент во своите документи нема да користи навредливи називи за Македонците. Во писмото на МНП се бара објаснување зошто во студијата три пати се употребува терминот FYRoMacedonians, иако во неа граѓаните на оваа земја 18 пати се нарекуваат

Македонци. Во МНП сакаат да веруваат дека навистина тоа не е став на Европскиот парламент, како што всушност е наведено и на првата страница во Извештајот дека "сите гледишта изнесени во овој документ се одговорност на авторот и нужно не ја претставуваат официјалната позиција на Европскиот парламент".

"СЛАВОМАКЕДОНСКИ" ЈАЗИК

Но, ова не е прв пат Европа да си поигрува со чувствата на македонскиот народ. Ниту еден досегашен нивен пропуст не бил на штета на Грците, напротив секогаш продираше во она што значи македонски идентитет и македонска држава. Многу пати досега "господата од Европа" ни ветиле дека грешките нема да се повторат, но тие во континуитет се редат. Последната навреда на Македонците како ФИРОМАКЕДОНЦИ уште еднаш го покажува односот на Европа кон Македонија и Ма-

НИЕ НЕ СМЕ НИТУ ФИРОМ, НИТУ СЛАВОМАКЕДОНЦИ, НИЕ ЕДНОСТАВНО СМЕ САМО МАКЕДОНЦИ

кедонците. Нашето интегрирање во Европа е условено со добрососедските односи со Грција, но прашањето е како може да се гради добрососедство со некој кој ни ги негира името и идентитетот. Македонија ниту еднаш не го навредила чувството на Грците, ниту еднаш не ги прекрстила, а како капак на сè е тоа што Европа, во различни случаи, независно дали сме биле наречени "фиромци", "славомакедонци" или "граѓани на Поранешна Југословенска Република Македонија", подлегнала на грчките притисоци.

Претходно спомнавме за мајскиот Извештај за известувачот за Македонија, Ерик Мејер, кој неколку дена по неговото усвојување, осамна со сменета содржина, односно со "славомакедонски" наместо "македонски јазик", за што следуваше и извикување од првиот човек на Европскиот парламент.

Ерик Мејер тогаш изјави: "Не можам да тврдам дека вакво нешто - да се смени изгласан Извештај - досега не се случило во Европскиот парламент. Сепак, одлуките на парламентарците треба да се финални. Доколку има нешто спорно, има простор понекогаш да интервенираат официјалните лица, но во овој случај тоа не ми се допадна и реагирав. Бараа наместо зборот Македонија во референцата и македонски јазик да стои ФИРОМ и јазик на ФИРОМ, националност на ФИРОМ. Бидејќи не беше можно почнаа да притискаат на сите страни. Македонскиот јазик беше македонски и претходно, па не може да биде дел од овој спор. Така се нарекува од крајот на XIX век".

Иако, тој застапа зад македонскиот



ЕРИК МЕЈЕР

Образложувајќи го Извештајот за напредокот на Македонија во 2007 година, Ерик Мејер порача во интерес на решавањето на спорот со нашиот јужен сосед, да престанеме да ги користиме "симболите кои Грција ги гледа како дел од својата историја, особено имињата Александар Македонски и Филип Втори, и да ги тргнеме нивните статуи во Скопје, Битола и во Прилеп". Во нацрт-извештај за напредокот на Македонија во 2006 година, случајно или не, во Македонија беа прогласени два официјални јазика, македонскиот и албанскиот. Грешката беше исправена.

Коментирајќи го Извештајот за правата на малцинствата на Западен Балкан, каде Македонија е именувана со ФИРОМ, Ерик Мејер изјави:

"Секогаш се противам на употребата на името ФИРОМ. Го користам името Поранешна Југословенска Република Македонија. Го користам терминот македонски јазик".

јазик, јавноста сепак се сеќава на неговите спорни извештаи за Македонија.

Се сеќаваме на неговата изјава: "Во интерес на решавањето на спорот со јужниот сосед да престанеме да ги користиме 'симболите кои Грција ги гледа како дел од својата историја, особено имињата Александар Македонски и Филип Втори', и да ги тргнеме нивните статуи во Скопје, Битола и во Прилеп". Пораката беше содржана во неговиот

нацрт-извештај за напредокот на Македонија во 2007 година, но помниме дека жестоко беше дочекан и неговиот претходен нацрт-извештај за напредокот на Македонија во 2006 година во кој, случајно или не, во Македонија беа прогласени два официјални јазика, македонскиот и албанскиот. За потсетување, на Интернет страницата на Европскиот парламент пишуваше дека "образованието и јавната администрација треба да ги земат предвид двата официјални јазика и етничката разновидност на земјата со два милиона жителя". Подоцна, грешката беше исправена, па во коригираниот текст можеше да се прочита дека "... официјален јазик е македонскиот, додека другите јазици, исто така, можат да имаат официјален статус на општинско ниво, доколку се зборувани барем од страна на 20 процента од населението".

Сепак, остана дилемата која се криеше зад ненамерната грешка на прес-службата на Европскиот парламент да пронајде два официјални јазика во Македонија?

ПРИТИСОК

На секој можен начин Грците притискаат за промена на македонското име и јазик, па така чести се и примерите кога тие бараат на кабините каде е одредено местото за македонските преведувачи да пишува "славомакедонски" наместо македонски јазик.

Да го спомнеме и примерот кога во мај годинава нашиот јужен сосед ги притисна своите 26 партнери во Економско-социјалниот комитет на ЕУ и успеа да ја избрише придавката "ма-

Валтер Швимер, во својство на тогашен генерален секретар на Советот на Европа, на 2 март 2004 издаде интерна уредба со која се наложи во официјалното обраќање кон Република Македонија да се користи референцата "Бивша Југословенска Република Македонија", а за реферирање на националноста препорача да се употребува "лице од Бившата Југословенска Република Македонија". За јазикот, културата и за традицијата, освен "македонски", препорача во заграда да се става одредбата "словенски".



МНР испрати нота до Стразбур, а невладиниот сектор во земјава покрена масовна акција под мото "Не ме фиромирај".



кедонски" од документот посветен за Македонија. Стануваше збор за Мислењето за граѓанското општество во Македонија кое Економско-социјалниот комитет го усвои на 12 март годинава. Во сите јазични верзии на документот, освен во грчката, беше употребувана придевката "македонски", а во статистичките податоци пишуваше дека во земјата живеат Македонци. Но, од претседателот на Економско-социјалниот комитет, Димитрис Димитријадис, Атина побара да интервенира и да најде начин сите јазични верзии на документот да бидат преработени според грчката верзија, па наместо придевката "македонски" да се употребува додевката "ПЈРМ" кога се зборува за граѓанското општество во Македонија, изразот "македонско граѓанско општество" или "македонски јазик" да се претвори во "граѓанско општество на ПЈРМ" и "јазик на ПЈРМ". Во првичните верзии пишуваше дека во Македонија живеат Македонци, додека во грчката верзија бевме наречени "славномакедонци". Но, за да не биде навредена Македонија од документот бил изваден статистичкиот дел, со што и Грците се согласиле.

Да потсетиме и на инцидентот во Советот на Европа во 2004 година. Имено, Валтер Швимер, во својство на тогашен генерален секретар на Советот на Европа, на 2 март 2004 година, издаде интерна уредба со која се наложи во официјалното обраќање кон Република Македонија да се користи референцата "Бивша Југословенска Република Македонија", а за реферирање на националноста препорача да се употребува "лице од Бившата Југословенска Република Македонија". За јазикот, културата и за традицијата, освен "македонски", препорача во заграда да се става одредбата "словенски".

Македонското Министерство за надворешни работи и



ОДБРАНА НА УСТАВНОТО ИМЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

тогаш реагираше. Пред оваа уредба да биде повлечена МНР испрати нота до Стразбур, Хелсиншкиот комитет испрати протестно писмо до Швимер, а невладиниот сектор во земјава покрена масовна акција под мото "Не ме фиромирај", која ја поддржаа голем број граѓани, јавни личности и политичари. Откако јавноста се крена, Валтер Швимер ѝ испрати писмо на тогашната шефица на македонската дипломатија, Илинка Миотрева, во кое тврдеше дека во Стразбур не постои интересен документ со кој се препорачува употребата на придевката "словенски" за населението и културата на Македонија, при што наведе дека се надева оти сите недоразбирања кои се појавиле ќе бидат надминати.

Од тогаш поминаа неколку години, но недоразбирањата, без оглед кој е на чело на тие институции, не само што не се надминати, туку и се повторуваат. Значи, време е Европа и нејзините господа малку повеќе да се позанимаваат со македонското прашање и со македонскиот јазик. Логично го бараме одговорот на прашањето зошто се греша само кога станува збор за Македонците и за нивниот јазик?

ProMedia

hpstore

ProMedia

...printeri, skeneri, multifunkcionalni uredi,
telefaks aparati, kopiri, ploteri, digitalni kameri...

PRODAŽBA I SERVIS

business partner

tel. 02/ 3215980

ProMedia